

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА БИТОЛА

Службено гласило на  
Општината Битола  
излегува по потреба

[www.bitola.gov.mk](http://www.bitola.gov.mk)



Број 18, година LI  
Понеделник, 14.12.2020  
Битола

e-mail: [bitola@t-home.mk](mailto:bitola@t-home.mk)

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

## ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година

1. Ја објавувам Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/1  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр. 64/05, 04/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16), Советот на Општина Битола на 64-та седница, одржана на 11.12.2020 година ја донесе следнава:

## О Д Л У К А

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина БИТОЛА  
за 2020 година

### Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина БИТОЛА  
за 2020 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
<b>A00 СОВЕТ НА ОПШТИНА</b>					
471110 Социјална парична помош	1.000.000	0	0	0	0
<b>E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>					
464910 Плаќање по судски решенија	-1.000.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето

Бр. 09-147/3  
11.12.2020

Претседател на Советот на  
Општината  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлуката за пристапување кон измени и дополнување на Статутот на Општина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за пристапување кон измени и дополнување на Статутот на Општина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/2  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 149 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на општина Битола, на седницата одржана на 11.12.2020 година, донесе

### **ОДЛУКА**

#### **за пристапување кон измени и дополнување на Статутот на Општина Битола**

#### **Член 1**

Се пристапува кон измени и дополнување на Статутот на Општина Битола

#### **Член 2**

Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Битола ќе изготви Предлог Одлука за измени и дополнување на Статутот на Општината и ќе ја достави до советот.

### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Битола”

Бр.09-147/4  
11.12.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

#### **за објавување на Одлуката за реконструкција на коловоз на локален пат за с.Брусник, с.Крклино до г.Оризари и с.Барешани со користење на средства од Меѓународна банка за обнова и развој-Светска банка**

1. Ја објавувам Одлуката за реконструкција на коловоз на локален пат за с.Брусник, с. Крклино до г. Оризари и с. Барешани со користење на средства од Меѓународна банка за обнова и развој-Светска банка, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/3  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа член 11 став 4, член 22 став 4 од Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02) член 16 и 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола” бр.10/05, 17/08 и 08/19) Советот на Општината Битола на седницата одржана на 11.12.2020 година донесе

**О Д Л У К А**  
за реконструкција на коловоз на локален пат за с. Брусник, с. Крклино до г. Оризари и с. Барешани со користење на средства од Меѓународна банка за обнова и развој-Светска банка

**Член 1**

Со ова одлука се утврдува листа со приоритет за реконструкција на коловоз на локалните патишта со користење на средства од Меѓународна банка за обнова и развој-Светска банка согласно договор за заем за проектот поврзување на локални патишта потпишан на 23.09.2019 помеѓу Министерство за финансии на РСМ и Меѓународна банка за обнова и развој-Светска Банка и меморадум за разбирање помеѓу Министерство за транспорт и врски и Општина Битола. За реконструкција на коловоз на локалните патишта во населените места на Општина Битола:

- реконструкција на коловоз на локален пат од с. Крклино до с. г.Оризари.
- реконструкција на коловоз на локален пат с. Брусник.
- реконструкција на коловоз на локален пат с. Барешани.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-147/5                      ПРЕТСЕДАТЕЛ  
11.12.2020 г.                    на Советот на Општината Битола  
Б и т о л а                      Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

**З А К Л У Ч О К**  
за објавување на Одлуката за усвојување сообраќајна студија и идеен сообраќаен проект со динамичка микроскопска симулација и организирање на режим на

сообраќај во централно градско подрачје со граници на опфат (на север Булевар 1 ви Мај, на запад улица Кузман Јосифовски, на југ улица Солунска и исток улица 4 ти Ноември)

1. Ја објавувам Одлуката за усвојување сообраќајна студија и идеен сообраќаен проект со динамичка микроскопска симулација и организирање на режим на сообраќај во централно градско подрачје со граници на опфат (на север Булевар 1 ви Мај, на запад улица Кузман Јосифовски, на југ улица Солунска и исток улица 4 ти Ноември), донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/4                      ГРАДОНАЧАЛНИК  
14.12.2020 год.                    на Општината Битола,  
Б и т о л а                      м-р Наташа Петровска

Врз основа член 48 од Закон за градење („Сл.Весник на РМ“ бр.70/13..31/16) , член 22 став 1 и точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник“ бр.05/02) и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19),Советот на Општина Битола на седницата одржана на ден на 11.12.2020 година донесе

**О Д Л У К А**  
за усвојување сообраќајна студија и идеен сообраќаен проект со динамичка микроскопска симулација и организирање на режим на сообраќај во централно градско подрачје со граници на опфат (на север Булевар 1 ви Мај, на запад улица Кузман Јосифовски, на југ улица Солунска и исток улица 4 ти Ноември)

**Член 1**

Со ова одлука се усвојува сообраќајна студија и идеен сообраќаен проект со динамичка микроскопска симулација и организирање на режим на сообраќај во централно градско подрачје на град Битола.

**Член 2**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-147/6  
11.12.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

**ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за прифаќање на отстапениот одземен предмет - товарно моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на Општина Битола и давање на трајно користење на ЈОУ Зоолошка градина Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за прифаќање на отстапениот одземен предмет – товарно Моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на Општина Битола и давање на трајно користење на ЈОУ Зоолошка градина Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/5  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 22 и 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), а во врска со член 1 од Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Битола со бр.09-2982/2 од 16.10.2020 година, донесено од Агенцијата за управување со

одземен имот -Скопје и член 1 од Одлуката за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Битола со бр.44-9778/4 од 09.11.2020 година, донесена од Влада на Република Северна Македонија (Сл.Весник на РСМ бр.269 од 10.11.2020 година), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 11.12.2020 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за прифаќање на отстапениот одземен предмет - товарно моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на Општина Битола и давање на трајно користење на ЈОУ Зоолошка градина Битола**

**Член 1**

Со оваа Одлука Општина Битола го прифаќа во сопственост без надоместок одземениот предмет (товарно моторно возило) со правосилна пресуда, марка ФИАТ ДУКАТО, со број на шасија ZFA23000005199615, регистарски таблички GV 128 VT, отстапен со Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на општина Битола со бр.09-2982/2 од 16.10.2020 година, донесено од Агенцијата за управување со одземен имот на РСМ-Скопје и Одлуката за давање согласност на решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Битола со бр.44-9778/4 од 09.11.2020 година, донесена од Влада на Република Северна Македонија (Сл.Весник на РСМ бр.269 од 10.11.2020 година).

**Член 2**

Општина Битола му ја дава на трајно користење без надоместок подвижната ствар – товарно моторно возило марка ФИАТ ДУКАТО, со број на шасија ZFA23000005199615, регистарски таблички GV 128 VT на ЈОУ Зоолошка градина Битола со вредност од 200.000,00 денари.

**Член 3**

Се овластува Градоначалникот на општина Битола да склучи договор со кој подетално ќе се регулира начинот на

користење на стварта од член 2 на оваа Одлука.

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-147/7  
11.12.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

#### ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Одлуката за давање на времено користење со надоместок на простории-канцеларии, сопственост на Општина Битола во обејкт на УЗ „Вељко Влаховиќ“ на Државната инспекција за труд Скопје ПЕ Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за давање на времено користење со надоместок на простории канцеларии, сопственост на Општина Битола во обејкт на УЗ „Вељко Влаховиќ“ на Државната инспекција за труд Скопје ПЕ Битола, донесена на седницата на Советот на Општината Битола, одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/6  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став (1) точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр.05/02), член 21 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,

153/15, 190/16 и 2/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), член 22 став (1) точка 36 и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 11.12.2020 година, донесе следнава

#### ОДЛУКА

**за давање на времено користење со надоместок на простории-канцеларии, сопственост на Општина Битола во обејкт на УЗ „Вељко Влаховиќ“ на Државната инспекција за труд Скопје ПЕ Битола**

#### Член 1

Со оваа Одлука на Државната инспекција за труд Скопје ПЕ Битола, му се дава на времено користење на 5 (пет) години, просторија – канцеларија бр.4 со површина од 16,08 м<sup>2</sup>, канцеларија бр.6 со површина од 14,03м<sup>2</sup>, канцеларија бр.7 со површина од 15,73м<sup>2</sup> и канцеларија бр.11 со површина од 14,12м<sup>2</sup> во обејктот на УЗ „Вељко Влаховиќ“ на ул.„Крушевска“ бр.5 Битола, сопственост на Општина Битола кој се наоѓа на КП 16577 запишан во ИЛ бр.11531 КО Битола 3.

#### Член 2

Надоместокот ќе се определи од страна на овластен проценител, согласно Законот за проценка.

#### Член 3

Се овластува градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со кој подетално ќе се регулира начинот на користење на обејктот од член 1 на оваа Одлука.

#### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, истата ќе се објави во „Службен гласник на Општина Битола“.

Бр.09-147/8  
11.12.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Заклучокот за усвојување на извештајот од Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, пороен дожд на ден 04 јули 2020 година**

1. Го објавувам Заклучокот за усвојување на извештајот од Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, пороен дожд на ден 04 јули 2020 година, донесен на седницата на Советот на општината Битола одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/7  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 11.12.2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување на извештајот од Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, пороен дожд на ден 04 јули 2020 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот од Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, пороен дожд на ден 04 јули 2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-147/9  
11.12.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Грueвски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Општина Битола за 2021 година**

1. Ја објавувам Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Општина Битола за 2021 година, донесена на седницата на Советот на Општината Битола одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/8  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на ден 11.12.2020 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

**за усвојување Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Општина Битола за 2021 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Општина Битола за 2021 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-147/10  
11.12.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 2020 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 2020 година, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/9  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа член 84 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 11.12.2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 2020 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување Бр.01-309/1 од 29.07.2019 година на ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-147/11  
11.12.2020 г.  
Б и т о л а

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на Советот на Општината Битола  
Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### ЗАКЛУЧОК

за објавување на Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУ „Трифун Пановски“ Битола за 2021 година

1. Го објавувам Решението за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУ „Трифун Пановски“ Битола за 2021 година, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/10  
14.12.2020 год.  
Б и т о л а

ГРАДОНАЧАЛНИК  
на Општината Битола,  
м-р Наташа Петровска

Врз основа член 84 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр.161/19) и член 70 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр. 10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општината Битола на седницата одржана на 11.12.2020 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУ „Трифун Пановски“ Битола за 2021 година

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Годишниот план за вработување Бр.01-181/1 од 14.08.2020 година на ОУ „Трифун Пановски“ Битола за 2021 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавено во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр.09-147/12	ПРЕТСЕДАТЕЛ
11.12.2020 г.	на Советот на Општината Битола
Б и т о л а	Валентин Груевски

Врз основа на член 50 став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), а во врска со член 54 од Статутот на Општината Битола („Службен гласник на Општината Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), донесувам

### **ЗАКЛУЧОК**

**за објавување на Одлуката за давање на времено користење на недвижен имот просторија во објект на Урбаната Заедница „Панде Кајзеро,, сопственост на Општина Битола на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола**

1. Ја објавувам Одлуката за давање на времено користење на недвижен имот просторија во објект на Урбаната Заедница „Панде Кајзеро,, сопственост на Општина Битола на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола, донесено на седницата на Советот на општината Битола одржана на 11.12.2020 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општината Битола“.

Бр. 08-1110/11	ГРАДОНАЧАЛНИК
14.12.2020 год.	на Општината Битола,
Б и т о л а	м-р Наташа Петровска

Врз основа на член 36 став (1) точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија бр.05/02), член 21 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во

општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 2/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), член 22 став (1) точка 36 и член 70 од Статутот на Општина Битола („Службен гласник на Општина Битола“ бр.10/05, 17/08 и 08/19), Советот на Општина Битола на седницата одржана на 11.12.2020 година, донесе следнава

### **О Д Л У К А**

**за давање на времено користење на недвижен имот просторија во објект на Урбаната Заедница „Панде Кајзеро,, сопственост на Општина Битола на ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука на ЈЗУ „Центар за јавно Здравје“ Битола, му се дава на времено користење недвижниот имот просторни во објект на Урбаната Заедница „Панде Кајзеро,, кој се наоѓа на ул.„15<sup>ти</sup> Корпус “ бб Битола, запишан на КП бр.15989, ИЛ бр.95538 за КО Битола 3 со намена В4-8, сопственост на Општина Битола.

#### **Член 2**

Просторијата од член 1 од ова Одлука се дава на ЈЗУ Центар за Јавно Здравје без надоместок а заради брзи тестирања против КОВИД 19.

#### **Член 3**

Се овластува градоначалникот на Општина Битола да склучи договор со кој подетално ќе се регулира начинот на користење на просториите од член 1 на оваа Одлука.

#### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Битола“.

Бр.09-147/13	ПРЕТСЕДАТЕЛ
11.12.2020 г.	на Советот на Општината Битола
Б и т о л а	Валентин Груевски



## СОДРЖИНА

О Д Л У К А за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Битола за 2020 година .....	1	УЗ „Вељко Влаховиќ“ на Државната инспекција за труд Скопје ПЕ Битола .....	5
О Д Л У К А за пристапување кон измени и дополнување на Статутот на Општина Битола ...	2	З А К Л У Ч О К за усвојување на извештајот од Комисијата за проценка на штети од елементарни непогоди во Општина Битола настанати од невремето, пороен дожд на ден 04 јули 2020 година.....	6
О Д Л У К А за реконструкција на коловоз на локален пат за с. Брусник, с. Кркино до Г. Оризари и с. Барешани со користење на средства од Меѓународна банка за обнова и развој-Светска банка .....	3	З А К Л У Ч О К за усвојување Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на Општина Битола за 2021 година .....	6
О Д Л У К А за усвојување сообраќајна студија и идеен сообраќаен проект со динамичка микроскопска симулација и организирање на режим на сообраќај во централно градско подрачје со граници на опфат (на север Булевар 1 ви Мај, на запад улица Кузман Јосифовски, на југ улица Солунска и исток улица 4 ти Ноември).....	3	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУ „Елпида Караманди“ Битола за 2020 година .....	7
О Д Л У К А за прифаќање на отстапениот одземен предмет – товарно моторно возило со правосилна пресуда без надоместок на Општина Битола и давање на трајно користење на ЈОУ Зоолошка градина Битола.....	4	Р Е Ш Е Н И Е за давање согласност на Годишниот план за вработување на ОУ „Трифун Пановски“ Битола за 2021 година.....	7
О Д Л У К А за давање на времено користење со надоместок на простории-канцеларии, сопственост на Општина Битола во обејкт на		О Д Л У К А за давање на времено користење на недвижен имот просторија во обејкт на Урбаната Заедница „Панде Кајзеро,, сопственост на Општина Битола на ЈЗУ Центар за јавно здрвје Битола .....	8

ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА

ОВАА СТРАНИЦА Е ПРАЗНА

**Издавач: Општина Битола**  
**тел. 047 234 234; 047 208 300**

Буџет на Општина Битола  
Сметка: 703014002963013 Народна банка на Р.М.  
Д.Б. 4002996128471  
Приходна Шифра 725211